

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Број 52 Год. LXII

Четврток, 20 април 2006

Цена на овој број е 220 денари

www.slvesnik.com.mk

contact@slvesnik.com.mk



СОДРЖИНА

	Стр.		Стр.
625. Решение за распишување на избори за пратеници во Собранието на Република Македонија.....	1	632. Методологија за анализа на политиките и координација.....	6
626. Закон за државните награди.....	2	633. Правилник за определување на износот, видот, одржувањето и начинот на пресметка и контрола на ликвидните средства на брокерска куќа и овластена банка со дозвола за работење добиена од Комисијата за хартии од вредност.....	7
627. Закон за дополнување на Законот за персоналниот данок на доход.....	4	634. Одлука на Уставниот суд на Република Македонија, У.бр. 191/2005 од 12 април 2006 година.....	10
628. Одлука за одобрување на Годишниот финансиски план на Агенцијата за електронски комуникации за 2006 година.....	5	635. Упатство за спроведување на Одлуката за условите и начинот на одобрување кредити во девизи и кредити во денари со девизна клаузула меѓу резиденти.....	14
629. Одлука за избор на членови на Советот за радиодифузија.....	5	Огласен дел.....	1-44
630. Одлука за запишување на право на сопственост на недвижна ствар на име на Република Македонија во Јавната книга за запишување на правата на недвижностите	5		
631. Решение за именување членови на Комисијата за делбен биланс на Управата за цивилна воздушна пловидба.....	5		

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

625.

Врз основа на член 67 став 4 од Уставот на Република Македонија и член 12 став (1) од Изборниот законик („Службен весник на Република Македонија“ бр. 40/2006), претседателот на Собранието на Република Македонија, на 20 април 2006 година, донесе

РЕШЕНИЕ

ЗА РАСПИШУВАЊЕ НА ИЗБОРИ ЗА ПРАТЕНИЦИ ВО СОБРАНИЕТО НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

I

Се распишуваат избори за пратеници во Собранието на Република Македонија.

II

Изборите ќе се одржат на 5 јули 2006 година.

III

Роковите за извршување на изборните дејствија почнуваат да течат од денот на објавувањето на Решението во „Службен весник на Република Македонија“.

IV

Решението ќе го спроведат Државната изборна комисија и општинските изборни комисии.

V

Ова решение влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 08 - 1758/1
20 април 2006 година
Скопје

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
д-р Љупчо Јордановски, с.р.

626.

Врз основа на член 75 ставови 1 и 2 од Уставот на Република Македонија, претседателот на Република Македонија и претседателот на Собранието на Република Македонија издаваат

У К А З ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ДРЖАВНИТЕ НАГРАДИ

Се прогласува Законот за државните награди, што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 18 април 2006 година.

Бр. 07-1732/1
18 април 2006 година
Скопје

Претседател
на Република Македонија,
Бранко Црвенковски, с.р.

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
д-р **Љупчо Јордановски, с.р.**

З А К О Н ЗА ДРЖАВНИТЕ НАГРАДИ

Член 1

Во Република Македонија се доделуваат државни награди (во натамошниот текст: награди) со кои се оддава општествено признание за особено значајни остварувања од интерес на државата во областа на стопанството, науката, уметноста, воспитанието и образованието, културата, техничката култура, спортот, здравствената, социјалната и хуманитарната дејност, заштитата на човековата околина, публицистиката и новинарството.

Член 2

Наградите се доделуваат на поединци, група творци, екипи, установи, трговски друштва и здруженија на граѓани.

Наградите, под услови определени со овој закон, можат да се доделат и на странски државјани, група творци, екипи и институции од странство.

Член 3

Во Република Македонија се доделуваат следниве државни награди:
“11 Октомври”,
“Св. Климент Охридски”,
“Гоце Делчев”,
“Мито Хаџи Василев Јасмин” и
“Мајка Тереза”.

Член 4

Со наградата “11 Октомври” се оддава највисоко признание за животно дело во областа на науката, уметноста, стопанството и во другите дејности од јавен интерес.

Во една година можат да се доделат најмногу до пет награди.

Член 5

Со наградата “Св. Климент Охридски” се оддава највисоко признание за долгогодишни остварувања во областа на воспитанието, образованието, културата, уметноста, здравството, спортот, заштитата и унапредувањето на човековата околина и во социјалната дејност.

Во една година можат да се доделат најмногу до пет награди.

Член 6

Со наградата “Гоце Делчев” се оддава признание за остварувања во областа на науката.

Во една година можат да се доделат најмногу до три награди.

Член 7

Со наградата “Мито Хаџи Василев Јасмин” се оддава признание за остварувања во областа на публицистиката и новинарството.

Во една година можат да се доделат најмногу до две награди.

Член 8

Со наградата “Мајка Тереза” се оддава признание за остварувања во областа на хуманоста и човечката солидарност и за поттикнување, унапредување на меѓусебното разбирање и развој на соработката како меѓу народите, така и меѓу припадниците на различните едници, култури и вери.

Во една година можат да се доделат најмногу до две награди.

Член 9

Наградите се доделуваат, по правило, секоја година.

Член 10

Поединец, група творци или екипа и член на група творци или екипа, може да биде добитник на иста награда за остварувања во иста област, само еднаш.

Добитник на награда, како член на група творци или на екипа може да биде добитник на иста награда за остварувања во иста област и како поединец.

Член 11

Иницијатива за доделување на награди можат да поднесат установи, трговски друштва, здруженија на граѓани и граѓани.

Член 12

Наградите ги доделуваат одбори за доделување на наградите (во натамошниот текст: одбори).

Одборите се составени од претседател и 12 члена.

Претседателите и членовите на одборите ги именува Собранието на Република Македонија од редот на истакнати лица од областите за кои се доделуваат наградите.

Мандатот на претседателите и на членовите на одборите трае две години.

Работата на одборите е јавна.

Одборите одлуките за доделување на наградите ги донесуваат со тајно гласање, доколку не утврдат гласањето да биде јавно.

Член 13

За следење и увид во остварувањата и за давање предлози за доделување на наградите, одборите образдуваат стручни комисии.

Член 14

Секој одбор донесува правилник за работа со кој поблиску се определуваат постапката за доделување на наградите, роковите за распишување конкурс и поднесување иницијативи, начинот на работата на одборот, составот и работата на стручните комисии, начинот на предавањето на наградите, обликот и содржината на дипломите и плакетите, како и други прашања во врска со доделувањето на наградите.

Член 15

Одлуките на одборите за доделување на наградите се објавуваат во “Службен весник на Република Македонија”.

Одлуките на одборите за доделување на наградите се објавуваат и преку средствата за јавно информирање, најдоцна три дена пред денот на врачувањето на наградите.

Член 16

На награден поединец му се доделува диплома и паричен износ.

На секој член на наградената група творци или екипа му се доделува диплома и подеднаков дел од паричниот износ.

На наградена установа, трговско друштво или здружение на граѓани и се доделува диплома и плакета.

На добитниците на наградата “11 Октомври” им се доделува и плакета.

На дипломите се става печат што го содржи грбот на Република Македонија, текстот “Република Македонија” и името на одборот за доделување на наградата.

Член 17

Паричниот износ на наградата “11 Октомври” изнесува петнаесет просечни плати во Републиката исплатени во последните три месеца на тековната година.

Паричниот износ на наградата “Св. Климент Охридски” изнесува десет просечни плати во Републиката исплатени во последните три месеца на тековната година.

Паричниот износ на наградите “Гоце Делчев”, “Мито Хаџи Василев Јасмин” и “Мајка Тереза” изнесува пет просечни плати во Републиката исплатени во последните три месеца на тековната година.

Средствата за наградите се обезбедуваат од Буџетот на Република Македонија.

Член 18

Наградите се врачуваат:

- наградата “11 Октомври” на 11 Октомври - Денот на востанието на македонскиот народ;

- наградата “Св. Климент Охридски” на 8 декември - денот на Св. Климент Охридски;

- наградата “Гоце Делчев” на 4 мај - денот на смртта на Гоце Делчев;

- наградата “Мито Хаџи Василев Јасмин” на 21 декември - денот на раѓањето на Мито Хаџи Василев Јасмин и

- наградата “Мајка Тереза” на 26 август - денот на раѓањето на Мајка Тереза.

Член 19

Стручните, финансиските и административните работи во врска со доделувањето на наградите ги вршат:

- за наградите “11 Октомври”, “Св.Климент Охридски” и “Мајка Тереза” Министерството за култура;

- за наградата “Гоце Делчев” Министерството за образование и наука и

- за наградата “Мито Хаџи Василев Јасмин” Агенцијата за информации.

Член 20

Одборите се должни правилниците од членот 14 на овој закон да ги донесат во рок од три месеца од денот на влегувањето во сила на овој закон.

Член 21

Со денот на влегувањето во сила на овој закон престанува да важи Законот за републичките награди (“Службен весник на СРМ” број 40/87 и 36/89 и “Службен весник на Република Македонија” број 82/99 и 33/2003).

Член 22

Во 2006 година доделувањето на наградите “11 Октомври”, “Св.Климент Охридски”, “Гоце Делчев” и “Мито Хаџи Василев Јасмин” ќе се изврши според одредбите од Законот за републичките награди (“Службен весник на СРМ” број 40/87 и 36/89 и “Службен весник на Република Македонија” број 82/99 и 33/2003), а на наградата “Мајка Тереза” ќе се изврши согласно со одредбите од овој закон.

Член 23

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во “Службен весник на Република Македонија”.

L I G J PËR SHPËRBLIMET SHTETËRORE

Neni 1

Në Republikën e Maqedonisë ndahen shpërblime shtetërore (në tekstin e mëtejme: shpërblime) me të cilat jepen mirënjohje shoqërore për arritje jashtëzakonisht të rëndësishme me interes për shtetin në sferën e ekonomisë, shkencës, artit, edukimit dhe arsimit, kulturës, kulturës teknike, sportit, veprimtarisë shëndetësore, sociale e humanitare, mbrojtjes së mjedisit të njeriut, publicistikës dhe të gazetarisë.

Neni 2

Shpërblimet u ndahen individëve, grupeve të krijuesve, ekupeve, institucioneve, shoqërive tregtare dhe shoqatave të qytetarëve.

Shpërblimet, sipas kushteve të përcaktuara me këtë ligj, mund t’u ndahen edhe qytetarëve të huaj, grupeve të krijuesve, ekupeve dhe institucioneve nga bota e jashtme.

Neni 3

Në Republikën e Maqedonisë ndahen shpërblime shtetërore si vijojnë:

- “11 Tetori”;
- “Shën Klimenti i Ohrit”;
- “Goce Dellçev”;
- “Mito Haxhi Vasilev Jasmin”, dhe
- “Nënë Tereza”.

Neni 4

Me shpërblimin “11 Tetori” jepet mirënjohje më e lartë për vepër jetësore në sferën e shkencës, artit, ekonomisë dhe veprimtarive të tjera me interes publik.

Në një vit mund të ndahen më së shumti deri më pesë shpërblime.

Neni 5

Me shpërblimin “Shën Klimenti i Ohrit” jepet mirënjohje më e lartë për arritje shumëvjeçare në sferën e edukimit, arsimit, kulturës, artit, shëndetësisë, sportit, mbrojtjes dhe përparimit të ambientit të njeriut dhe në veprimtarinë sociale.

Në një vit mund të ndahen më së shumti deri më pesë shpërblime.

Neni 6

Me shpërblimin “Goce Dellçev” jepet mirënjohje për arritje në sferën e shkencës.

Në një vit mund të ndahen më së shumti deri më tri shpërblime.

Neni 7

Me shpërblimin “Mito Haxhi Vasilev Jasmin” jepet mirënjohje për arritje në sferën e publicistikës dhe të gazetarisë.

Në një vit mund të ndahen më së shumti deri më dy shpërblime.

Neni 8

Me shpërblimin “Nënë Tereza” jepet mirënjohje për arritje në sferën e humanitetit dhe solidaritetit njerëzor dhe për nxitjen, përparimin e mirëkuptimit të ndërsjellë dhe zhvillimin e bashkëpunimit, si ndërmjet popujve ashtu edhe ndërmjet pjesëtarëve të bashkësive, kulturave dhe besimeve të ndryshme.

Në një vit mund të ndahen më së shumti deri më dy shpërblime.

Neni 9

Shpërblimet ndahen, sipas rregullës çdo vit.

Neni 10

Individi, grupi i krijuesve ose ekipi dhe anëtari i grupit të krijuesve ose ekipit, mund të jetë fitues i të njëjtit shpërblim për arritje në të njëjtën sferë, vetëm një herë.

Fitues i shpërblimit si anëtar i grupit të krijuesve ose ekipit, mund të jetë fitues i të njëjtit shpërblim për arritje në të njëjtën sferë edhe si individ.

Neni 11

Iniciativë për ndarjen e shpërblimeve mund të paraqesin, institucionet, shoqëritë tregtare, shoqatat e qytetarëve dhe qytetarët.

Neni 12

Shpërblimet i ndajnë këshillat për ndarjen e shpërblimeve (në tekstin e mëtejshëm: këshillat).

Këshillat përbëhen nga kryetari dhe 12 anëtarë.

Kryetarët dhe anëtarët e këshillave i emëron Kuvendi i Republikës së Maqedonisë nga radhët e personave të dalluar nga sferat për të cilat ndahen shpërblimet.

Mandati i kryetarit dhe i anëtarëve të këshillave zgjat dy vjet.

Puna e këshillave është publike.

Këshillat i marrin vendimet për ndarjen e shpërblimeve me votim të fshehtë, nëse nuk vendosin që votimi të jetë i hapur.

Neni 13

Për përcjelljen dhe shikimin në arritjet dhe dhënien e propozimeve për ndarjen e shpërblimeve, këshillat formojnë komisione profesionale.

Neni 14

Secili këshill miraton rregullore për punë me të cilën më afërsisht përcaktohen procedura për ndarjen e shpërblimeve, afatet për shpalljen e konkursit dhe paraqitjen e iniciativave, mënyra e punës së këshillit, përbërja dhe puna e komisioneve profesionale, mënyra e dorëzimit të shpërblimeve, forma dhe përmbajtja e diplomave dhe pllakave, si dhe çështje të tjera lidhur me ndarjen e shpërblimeve.

Neni 15

Vendimet e këshillave për ndarjen e shpërblimeve botohen në "Gazetën zyrtare të Republikës së Maqedonisë".

Vendimet e këshillave për ndarjen e shpërblimeve shpallen edhe përmes mjeteve të informimit publik, më së voni tri ditë para ditës së dorëzimit të shpërblimeve.

Neni 16

Individit të shpërblyer i jepet diplomë dhe shumë në para.

Secilit anëtar të grupit të shpërblyer të krijuesve ose të ekipit, i jepet diplomë dhe pjesë e barabartë e shumës së parave.

Institucionit të shpërblyer, shoqërisë tregtare dhe shoqatës së qytetarëve i ndahet diplomë dhe pllakë.

Fituesve të shpërblimit "11 Tetori" u ndahet edhe pllakë.

Diplomave u vihet vulë që e përmban stemën e Republikës së Maqedonisë, tekstin "Republika e Maqedonisë" dhe emrin e këshillit për ndarjen e shpërblimit.

Neni 17

Shuma e parave e shpërblimit "11 Tetori" është pesëmbëdhjetë rroga mesatare në Republikë, të paguara në tre muajt e fundit të vitit rrjedhës.

Shuma e parave e shpërblimit "Shën Klimenti i Ohrit" është dhjetë rroga mesatare në Republikë të paguara në tre muajt e fundit të vitit rrjedhës.

Shuma e parave e shpërblimeve "Goce Dellçev", "Mito Haxhi Vasilev Jasmin" dhe "Nëna Terezë" është pesë rroga mesatare në Republikë të paguara në tre muajt e fundit të vitit rrjedhës.

Mjetet për shpërblimet sigurohen nga Buxheti i Republikës së Maqedonisë.

Neni 18

Shpërblimet dorëzohen:

- Shpërblimi "11 Tetori" më 11 Tetor-Ditën e kryengritjes së popullit maqedonas;

- Shpërblimi "Shën Klimenti i Ohrit" më 8 Dhjetor-Ditën e Sh. Klimentit të Ohrit;

- Shpërblimi "Goce Dellçev" më 4 Maj-Ditën e vdekjes së Goce Dellçevit;

- Shpërblimi "Mito Haxhi Vasilev Jasmin" më 21 Dhjetor-Ditën e lindjes së Mito Haxhi Vasilev Jasmin, dhe

- Shpërblimi "Nëna Terezë" më 26 Gusht-Ditën e lindjes së Nënës Terezë.

Neni 19

Punët profesionale, financiare e administrative lidhur me ndarjen e shpërblimeve i kryejnë:

- për shpërblimet "11 Tetori", "Shën Klimenti i Ohrit" dhe "Nëna Terezë", Ministria e Kulturës;

- për shpërblimin "Goce Dellçev", Ministria e Arsimit dhe Shkencës, dhe

- për shpërblimin "Mito Haxhi Vasilev Jasmin" Agjencia e Informatave.

Neni 20

Këshillat obligohen që rregulloret nga neni 14 i këtij ligj, t'i miratojnë në afat prej tre muajsh nga dita e hyrjes në fuqi të këtij ligji.

Neni 21

Me ditën e hyrjes në fuqi të këtij ligji, pushon të vlejë Ligji për shpërblimet republikane ("Gazeta zyrtare e RSM-së" numër 40/87 dhe 36/89 dhe "Gazeta zyrtare e Republikës së Maqedonisë" numër 82/99 dhe 33/2003).

Neni 22

Në vitin 2006 ndarja e shpërblimeve "11 Tetori", "Shën Klimenti i Ohrit", "Goce Dellçev" dhe "Mito Haxhi Vasilev Jasmin" do të bëhet sipas dispozitave të Ligjit për shpërblimet republikane ("Gazeta zyrtare e RSM" numër 48/87 dhe 36/89 dhe "Gazeta zyrtare e Republikës së Maqedonisë" numër 82/99 dhe 33/2003), kurse shpërblimi "Nëna Terezë" do të bëhet në pajtim me dispozitat e këtij ligji.

Neni 23

Ky ligj hyn në fuqi në ditën e tetë nga dita e botimit në "Gazetën zyrtare të Republikës së Maqedonisë".

627.

Врз основа на член 75 ставови 1 и 2 од Уставот на Република Македонија, претседателот на Република Македонија и претседателот на Собранието на Република Македонија издаваат

У К А З

**ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ
ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА
ПЕРСОНАЛНИОТ ДАНОК НА ДОХОД**

Се прогласува Законот за дополнување на Законот за персоналниот данок на доход, што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 18 април 2006 година.

Бр. 07-1727/1
18 април 2006 година
Скопје

Претседател
на Република Македонија,
Бранко Црвенковски, с.р.

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
д-р **Љупчо Јордановски, с.р.**

**ЗАКОН
ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА
ПЕРСОНАЛНИОТ ДАНОК НА ДОХОД**

Член 1

Во Законот за персоналниот данок на доход ("Службен весник на Република Македонија" број 80/93, 3/94, 70/94, 71/96, 28/97, 8/2001, 50/2001, 52/2001, 2/2002, 44/2002, 96/2004 и 120/2005), во членот 6 по точката 21-а се додава нова точка 21-б, која гласи:

"21-б) приходи од продажба на собрани лековити билки и шумски плодови, остварени од физичко лице."

Член 2

Се овластува Законодавно-правната комисија на Собранието на Република Македонија да утврди пречистен текст на Законот за персоналниот данок на доход.

Член 3

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во "Службен весник на Република Македонија".

L I G J
PËR PLOTËSIMIN E LIGJIT PËR TATIM
PERSONAL MBI TË ARDHURAT

Neni 1

Në Ligjin për tatim personal mbi të ardhurat ("Gazeta zyrtare e Republikës së Maqedonisë" numër 80/93, 3/94, 70/94, 71/96, 28/97, 8/2001, 50/2001, 52/2001, 2/2002, 44/2002, 96/2004 dhe 120/2005), në nenin 6 pas pikës 21-a) shtohet pika e re 21-b), si vijon:

"21-b) hyrjeve nga shitja e bimëve të mbledhura mjekësore dhe fryteve pyjore, të realizuara nga personi fizik."

Neni 2

Autorizohet Komisioni juridik ligjvënës i Kuvendit të Republikës së Maqedonisë ta përcaktojë tekstin e spastruar të Ligjit për tatimin personal mbi të ardhurat.

Neni 3

Ky ligj hyn në fuqi ditën e tetë nga dita e botimit në "Gazetën zyrtare të Republikës së Maqedonisë".

628.

Vrz основа на член 26 став 2 од Законот за електронски комуникации ("Службен весник на Република Македонија" број 13/2005), Собранието на Република Македонија, на седницата одржана на 18.04.2006 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ОДОБРУВАЊЕ НА ГОДИШНИОТ ФИНАНСИСКИ ПЛАН НА АГЕНЦИЈАТА ЗА ЕЛЕКТРОНСКИ КОМУНИКАЦИИ ЗА 2006 ГОДИНА

1. Се одобрува Годишниот финансиски план на Агенцијата за електронски комуникации за 2006 година што го усвои Комисијата на состанокот одржан на 22 февруари 2006 година.

2. Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во "Службен весник на Република Македонија".

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 07-1726/1	Претседател
18 април 2006 година	на Собранието на Република
Скопје	Македонија,
	д-р Љупчо Јордановски , с.р

629.

Vrz основа на членовите 23 и 28 ставови 1 и 2 од Законот за радиодифузната дејност ("Службен весник на Република Македонија" број 100/2005), Собранието на Република Македонија, на седницата одржана на 18 април 2006 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ИЗБОР НА ЧЛЕНОВИ НА СОВЕТОТ
ЗА РАДИОДИФУЗИЈА

I. За членови на Советот за радиодифузија, се избираат:

1. Милован Стефановски, писател од Скопје;
2. Иван Андреевски, новинар од Скопје;
3. Мирче Адамчевски, новинар од Скопје;
4. Илир Ајдини, дипл проф. по албански јазик и литература од Скопје;
5. Проф. д-р Томе Груевски, доктор по информативно-комуникациски науки од Скопје;
6. Зоран Стефаноски, дипл. машински инженер од Прилеп и
7. Проф. д-р Али Алиу, доктор по филолошки науки од Скопје.

II. Членовите под редните броеви 1, 2 и 3 се избираат со мандат од две години, членот под реден број 4 со мандат од четири години, а членовите под редните броеви 5, 6 и 7 со мандат од шест години од точката I на оваа одлука.

III. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во "Службен весник на Република Македонија".

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 07-1737/1	Претседател
18 април 2006 година	на Собранието на Република
Скопје	Македонија,
	д-р Љупчо Јордановски , с.р

ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
630.

Vrz основа на член 91 од Законот за користење и располагање со стварите на државните органи („Службен весник на Република Македонија“ бр. 8/05), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 29.03.2006 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ЗАПИШУВАЊЕ НА ПРАВО НА СОПСТВЕНОСТ НА НЕДВИЖНА СТВАР НА ИМЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ВО ЈАВНАТА КНИГА ЗА ЗАПИШУВАЊЕ НА ПРАВАТА НА НЕДВИЖНОСТИТЕ

Член 1

Се запишува право на сопственост на недвижна ствар – објект, зграда 1 во површина од 140 м² во Делчево, ул. „М.М. Брицо“, на КП бр. 7055 дел 3, запишан во Имотен лист бр. 233 за КО Делчево на име на Република Македонија, во Јавната книга за запишување на правата на недвижностите.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 19-94/3
29 март 2006 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
д-р **Владо Бучковски**, с.р.

631.

Vrz основа на член 193 став 3 од Законот за воздухопловството ("Службен весник на Република Македонија" бр. 14/06), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 7.04.2006 година, донесе

Р Е Ш Е Н И Е

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА КОМИСИЈАТА
ЗА ДЕЛБЕН БИЛАНС НА УПРАВАТА ЗА ЦИВИЛНА
ВОЗДУШНА ПЛОВИДБА

1. За членови на Комисијата за делбен биланс на Управата за цивилна воздушна пловидба, се именуваат:

- м-р Димитар Тодевски, државен советник во Министерството за финансии, член од Министерството за финансии;

- Тања Костовска, виш соработник во Секторот за буџети и фондови, заменик член од Министерството за финансии;

- Зоран Црвенковски, државен секретар во Министерството за транспорт и врски, член од Министерството за транспорт и врски;

- Лилјана Поповиќ, раководител на Сектор во Министерството за транспорт и врски, заменик член од Министерството за транспорт и врски;

- Илир Мехмеди, директор на Управата за цивилна воздушна пловидба, член од Управата за цивилна воздушна пловидба.

- Зоран Ангеловски, раководител на Одделение, заменик член од Управата за цивилна воздушна пловидба.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во "Службен весник на Република Македонија".

Бр. 19-1627/1
7 април 2006 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
д-р **Владо Бучковски**, с.р.

632.

Врз основа на член 67-а став 2 од Деловникот за работа на Владата на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр.38/01, 98/02, 9/03, 47/03, 64/03, 67/03 и 51/06), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 13.04.2006 година, донесе

МЕТОДОЛОГИЈА ЗА АНАЛИЗА НА ПОЛИТИКИТЕ И КООРДИНАЦИЈА

1. Цел на Методологијата

Целта на Методологијата е утврдување на начинот на кој се врши процесот на анализа на политиките и координација на Генералниот секретаријат на Владата на Република Македонија (во натамошниот текст: Генерален секретаријат) со министерствата и со другите органи на државната управа, согласно Законот за Владата на Република Македонија и Деловникот за работа на Владата на Република Македонија. Со процесот на анализа на политиките и координација, се развиваат и подобруваат процесите на дефинирање на политиките и изготвување на материјалите и актите во министерствата и другите органи на државната управа и нивното влијание врз остварувањето на стратешките приоритети на Владата на Република Македонија (во натамошниот текст: Влада) и на годишната Програма за работа на Владата, со што се придонесува кон донесување на квалитетни, кохерентни и координирани одлуки на Владата.

За остварување на регулативната функција на Владата и подобрување на механизмите за креирање на политиките; на усогласеност меѓу политиките и буџетскиот процес и на следењето во спроведувањето на актите односно заклучоците на Владата, потребни се консултации и координација меѓу надлежните и заинтересираните министерства и другите органи на државната управа и Генералниот секретаријат.

2. Анализа на политиките и процесот на одлучување

Политиката како процес за преземање или непреземање на активности од страна на Владата за да се реши одреден проблем или низа од меѓусебно поврзани проблеми, како и начин за утврдување насоки за остварување на утврдените цели, се остварува преку инструментите на политиката кои претставуваат механизам за остварување на целите. Инструментите на политиката се изразуваат преку регулативните инструменти (закони и други прописи); материјали (анализи, извештаи, остврти и информации) кои даваат пресек на политиката за остварување на регулативните инструменти; финансиски инструменти (субвенции, даноци, даночни ослободувања и намалувања, придонеси и надоместоци, буџетски трошоци и сл.) и информативни инструменти – издавање на информативни материјали – брошури, реклами и пропаганди и други видови на материјали, користење на средствата за јавно информирање и употреба на web страници.

При креирањето на политиките, материјалите и актите кои од страна на министерствата и другите органи на државната управа се поднесуваат до Владата за разгледување и утврдување односно донесување, треба да произлегуваат од надлежноста на министерството односно на другиот орган на државната управа.

Процесот на анализа на политиките и координација се состои од следните фази:

1. подготвување на предлози за политиките и предлози за инструментите на политиката преку кои политиката ќе се спроведе од страна на министерствата и на другите органи на државната управа;

2. консултации меѓу министерствата и другите органи на државната управа пред поднесувањето на материјалите и актите до Генералниот секретаријат;

3. разгледување на материјалите и актите од страна на Колегиумот на државни секретари (Генералниот колегиум);

4. разгледување на материјалите и актите од страна на работните тела на Владата;

5. разгледување на материјалите и актите на седниците на Владата; и

6. следење на спроведувањето на политиките.

3. Фази на анализа на политиките и координација

3.1. Подготвување на предлози за политиките и предлози за инструментите на политиката преку кои политиката ќе се спроведе од страна на министерствата и на другите органи на државната управа

3.1.1. Начела на креирање на политиките

При подготвувањето на предлозите на материјалите и актите од страна на министерствата и на другите органи на државната управа се применуваат следните начела на креирање на политиките:

1. Усогласеност на политиките и актите со стратешките приоритети на Владата

Политиките и актите на министерствата и на другите органи на државната управа треба да се во согласност со стратешките приоритети на Владата. Механизмите за стратешко планирање на министерствата, обезбедуваат преку стратешките планови и иницијативите на министерствата, финансирани од Буџетот на Република Македонија, да се реализираат стратешките приоритети на Владата.

2. Фискална остварливост на политиките и актите

Политиките и актите треба да се подготвуваат во согласност со фискалните ограничувања и во рамките на тригодишниот циклус на буџетско планирање и програмирање. При подготвувањето на предлозите на политиките, министерствата и другите органи на државната управа вршат проценка на фискалните импликации, земајќи ги предвид оние решенија кои даваат најмногу ефект во однос на трошоците.

3. Усогласеност на политиките и актите со законодавството на Европската унија

Во политиките и актите министерствата и другите органи на државната управа треба да ги транспонираат регулативите, директивите и другите прописи на Европската унија, со цел хармонизација на националното законодавство со законодавството на Европската унија и примена на најдобрата практика од земјите – членки на Европската унија.

4. Заснованост на политиките и актите на претходно извршена анализа

Министерствата и другите органи на државната управа при утврдување на политиките и актите поаѓаат од претходно извршената анализа на состојбите во областите за кои се надлежни, дефинирање на проблемите и утврдување на недостатоците. Во политиките и актите што се предлагаат јасно се утврдуваат целите и решенијата (опциите) кои се разгледани, со образложение на секое поединечно решение.

5. Транспарентност при подготвувањето на политиките и актите

Во текот на утврдувањето на политиките и актите министерствата и другите органи на државната управа вршат транспарентни консултации со надлежните и заинтересираните министерства и другите органи на државната управа, единиците на локалната самоуправа (општините и Градот Скопје), заинтересираните здруженија на граѓани, другите заинтересирани субјекти, како и со експерти.

6. Планско спроведување на политиките и актите

За спроведување на политиките и актите, министерствата и другите органи на државната управа изготвуваат планови за нивно спроведување со пресметани трошоци, тези на подзаконски акти за спроведување на законите, потребни организациони капацитети и човечки ресурси, како и постапка за следење и евалуација.

3.1.2. Улогата на Генералниот секретаријат во креирањето на политиките и координација

Генералниот секретаријат при анализата на политиките поаѓа од начелата утврдени во Деловникот за работа на Владата, Одлуката за Методологијата за стратешкото планирање и подготвување на Годишната програма за работа на Владата, образецот за проценка на фискалните импликации, Меморандумот и оваа методологија.

Генералниот секретаријат, во рамките на својата координативна функција, ги обезбедува неопходните информации и стручни совети и мислења во насока на остварување на политиките на Владата и спроведување на начелата на креирање на политиките содржани во оваа методологија.

Кога се работи за закони и материјали и акти кои се однесуваат на системски и други важни прашања, Генералниот секретаријат остварува соработка со министерствата и другите органи на државната управа – предлагачи на политиките, уште од фазата на нивното конципирање, преку учество на претставник на Генералниот секретаријат на состаноци на работни групи и други облици на соработка со министерствата и другите органи на државната управа. При процесот на конципирање на материјалот и актот, Генералниот секретаријат се грижи за обезбедување квалитетни информации, релевантни за конципирање на политиките, како и за усогласување на ставовите на министерствата и другите органи на државната управа кои учествуваат во процесот на усогласување и предлагање на определени ставови и решенија.

Годишната програма за работа на Владата, претставува ориентација за взаемно планирање, усогласување и координација на активностите на Генералниот секретаријат со министерствата и другите органи на државната управа, особено од аспект на реализирањето на стратешките приоритети и документи утврдени, односно донесени од Владата или кои се планираат да се донесат.

Координативната функција во процесот на креирањето на политиките Генералниот секретаријат ја остварува и со интензивна соработка, меѓусебни консултации и взаемно информирање со Канцеларијата на претседателот на Владата, како и со организационите облици за административно-оперативна поддршка на замениците на претседателот на Владата и министрите без ресор.

Од извршената анализа на материјалите и актите, во Генералниот секретаријат се подготвува стручен совет и мислење во врска со креирањето и анализата на политиките на Владата.

3.2. Консултации меѓу министерствата и другите органи на државната управа пред поднесувањето на материјалите и актите до Генералниот секретаријат

Пред поднесувањето на материјалите и актите до Генералниот секретаријат, министерствата и другите органи на државната управа вршат меѓусебни консултации, согласно член 68 од Деловникот за работа на Владата, а особено со Секретаријатот за законодавство (за закони и други прописи и општи акти) и Министерството за финансии (за материјали и акти кои создаваат фискални импликации).

3.3. Разгледување на материјалите и актите од страна на Генералниот колегиум

Разгледувањето односно дискусијата на Генералниот колегиум претставува завршна фаза пред материјалите и актите да се проследат до работните тела на Владата и до Владата. Материјалите и актите се разгледуваат од страна на Генералниот колегиум за да се оцени степенот на нивната подготвеност за седница на Владата, нивните стручни аспекти, како и други прашања во врска со подобрување на ефикасноста во работењето на Владата. Откако Генералниот колегиум ќе оцени дека материјалот односно актот е подготвен во таа насока, тој се препорачува за расправа на седниците на работните тела на Владата. Ставовите и мислењата изградени на Генералниот колегиум се вклучуваат во мислењето што се поднесува до претседателите на работните тела на Владата.

Претставници на Генералниот секретаријат присуствуваат на Генералниот колегиум и учествуваат во неговата работа со стручни совети и мислења. Генералниот секретаријат може да даде и дополнителна стручна помош на министерствата и другите органи на државната управа, во случај на седницата на Генералниот колегиум да биде заклучено материјалите и актите да се вратат на дополнителна обработка.

3.4. Разгледување на материјалите и актите од страна на работните тела на Владата

При разгледување на материјалите и актите од страна на работните тела на Владата, министрите располагаат за суштината на материјалот и актот и нивното влијание на политиките и мерките на Владата, при што се решаваат и се надминуваат евентуалните несогласувања кои постојат меѓу министрите.

Претставници на Генералниот секретаријат присуствуваат на седниците на работните тела и ги изготвуваат извештаите на работните тела, а доколку е потребно, даваат дополнителна помош на министерствата и другите органи на државната управа, кога на седниците на работните тела е заклучено материјалот или актот да се врати на дополнителна обработка.

3.5. Разгледување на материјалите и актите на седниците на Владата

Материјалите и актите на седниците на Владата се разгледуваат од политичка гледна точка врз основа на квалитетните информации и анализи извршени во претходните фази. Претседателот на Владата треба да биде навреме информиран и целосно подготвен од страна на Генералниот секретаријат и Канцеларијата на претседателот на Владата за дискусија по материјалите и актите на седниците на Владата, а особено, во случај на постоење на несогласувања за да може да се надминат тие несогласувања.

3.6. Следење на спроведувањето на политиките

Генералниот секретаријат во процесот на следење на спроведувањето на политиките врши анализа на целокупниот ефект од одлуките што произлегуваат од политиката, во однос на постигнувањето на стратешките приоритети на Владата.

4. Оваа методологија ќе се објави во “Службен весник на Република Македонија”.

Бр. 19-1592/1
13 април 2006 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
д-р **Владо Бучковски**, с.р.

КОМИСИЈА ЗА ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ 633.

Врз основа на член 100 став 4, а во врска со член 190 став 1 од Законот за хартии од вредност (“Службен весник на Република Македонија” бр. 95/2005), Комисијата за хартии од вредност, на седницата одржана на 10.03.2006 година го донесе следниот

П РА В И Л Н И К ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА ИЗНОСОТ, ВИДОТ, ОДРЖУВАЊЕТО И НАЧИНОТ НА ПРЕСМЕТКА И КОНТРОЛА НА ЛИКВИДНИТЕ СРЕДСТВА НА БРОКЕРСКА КУКА И ОВЛАСТЕНА БАНКА СО ДОЗВОЛА ЗА РАБОТЕЊЕ ДОБИЕНА ОД КОМИСИЈАТА ЗА ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ

Општи одредби

Член 1

Со овој правилник се уредува износот, видот, одржувањето и начинот на пресметка и контрола на ликвидните средства на брокерска кука со дозвола за работење добиена од Комисијата за хартии од вредност (во понатамошниот текст: Комисијата) и овластена банка (во понатамошниот текст: банка) согласно Законот за банки со дозвола за работење добиена од Комисијата, а особено:

- минималниот износ на потребните ликвидни средства со кои брокерска кука, односно банката треба да располага во континуитет;
- начин за утврдување на видот (структурата) на ликвидните средства на брокерска кука;
- содржината, начинот и роковите на поднесување на известување до Комисијата за хартии од вредност за неможност за намирување на достасаните тековни обврски на брокерска кука;
- содржината, начинот и роковите на поднесување на известување до Комисијата за износот на ликвидни средства со кои континуирано располага брокерска кука;

- начин на пресметка на ликвидните средства на брокерска куќа;
 - контрола на ликвидни средства со кои брокерска куќа треба да располага континуирано се врши од страна на Комисијата.

Одредбите на овој правилник кои се однесуваат на брокерските куќи, соодветно се применуваат на банките (организационите единици), кои имаат дозвола за работа со хартии од вредност добиена од Комисијата.

Минимален износ на потребни ликвидни средства на брокерска куќа односно банка

Член 2

Брокерската куќа односно банка е должна да располага со ликвидни средства во износ и структура соодветна на обемот и видот на услугите и ризиците на кои е изложена при вршење на услугите со цел навремено да ги намира доспеаните обврски по основа на реализирани трансакции.

Брокерска куќа, согласно основната главнина во секој момент треба да располага со следниот износ на ликвидни средства:

1. Брокерска куќа со основна главнина од најмалку 75.000,00 евра во денарска противвредност по среден курс на Народната банка на Република Македонија (во понатамошниот текст: НБРМ) на денот на основањето на друштвото во секој момент треба да располага со ликвидни средства во износ од 15.000,00 евра во денарска противвредност по средниот курс на НБРМ на денот на пресметка на потребниот износ на ликвидни средства или 5% од износот на вкупната задолженост на друштвото, зависно кој од овие два износа е поголем.

2. Брокерска куќа со основна главнина од најмалку 150.000,00 евра во денарска противвредност по среден курс на НБРМ на денот на основањето на друштвото во секој момент треба да располага со ликвидни средства во износ од 25.000,00 евра во денарска противвредност по средниот курс на НБРМ на денот на пресметка на потребниот износ на ликвидни средства или 5% од износот на вкупната задолженост на друштвото, зависно кој од овие два износа е поголем.

3. Брокерска куќа со основна главнина од најмалку 500.000,00 евра во денарска противвредност по среден курс на НБРМ на денот на основањето на друштвото во секој момент треба да располага со ликвидни средства во износ од 50.000,00 евра во денарска противвредност по средниот курс на НБРМ на денот на пресметка на потребниот износ на ликвидни средства или 5% од износот на вкупната задолженост на друштвото, зависно кој од овие два износа е поголем.

Структура на ликвидни средства на брокерска куќа односно банка

Член 3

Средствата кои се класифицирани како ликвидни средства на брокерската куќа односно банка се следните:

1. пари во благајната;
2. салда на готовинските сметки (жиро сметка, девизна сметка, електронски картички и сл.);
3. депозити по видување, орочените депозити чиј рок доспева во следните три дена и депозитите со отказан рок од три дена, кои се депонирани во банките или штедилниците во Република Македонија или во странски банки на земји членки на ЕУ, Исланд, Норвешка, Австралија, Јапонија, Канада, Нов Зеланд, Швајцарија и САД;
4. обврзници издадени од НБРМ и Република Македонија, Централна банка или Влада на земја членка на ЕУ, Исланд, Норвешка, Австралија, Јапонија, Канада, Нов Зеланд, Швајцарија и САД за кои постои ликвиден секундарен пазар;

5. краткорочни хартии од вредност издадени од НБРМ и Република Македонија и други финансиски инструменти издадени од страна на НБРМ, Република Македонија, односно Централна банка или Влада на земја членка на ЕУ, Исланд, Норвешка, Австралија, Јапонија, Канада, Нов Зеланд, Швајцарија и САД за кои постои ликвиден секундарен пазар;

6. други финансиски инструменти за кои постои ликвиден секундарен пазар издадени од банки основани во Република Македонија, односно земји членки на ЕУ, Исланд, Норвешка, Австралија, Јапонија, Канада, Нов Зеланд, Швајцарија и САД, кои можат да бидат искористени во рок од три дена во износ што е наведен во договорот.

Депозитите по видување на сметки кај домашните и странските банки кои служат како обезбедување по некоја преземена обврска и депозити за кои се води судски спор не се сметаат за ликвидни средства на брокерските куќи.

Начин на пресметка на ликвидните средства доколку се обезбедуваат со хартии од вредност

Член 4

Доколку потребниот износ на ликвидни средства или дел од него се обезбедува со обврзница, краткорочни хартии од вредност издадени од НБРМ и Република Македонија и други финансиски инструменти издадени од Република Македонија, односно Централна банка или Влада на земја членка на ЕУ, како и на државите Исланд, Норвешка, Австралија, Јапонија, Канада, Нов Зеланд, Швајцарија и САД при пресметка на реалната вредност на хартиите од вредност се користи просечна пазарна цена на хартиите од вредност постигната на Берзата односно друг пазар во претходниот ден на тргување од денот на пресметката.

Вкупна задолженост на брокерските куќи и банка

Член 5

Вкупната задолженост на брокерска куќа односно банка (организациона единица) ги содржи сите обврски искажани во сите билансни и вонбилансни сметки на редовната сметка на брокерската куќа односно организационата единица за работа со хартии од вредност на банката.

Обврски на брокерската куќа односно банка се сите обврски од работењето, финансирањето и вршењето услуги кои се водат на редовната сметка, а се во врска со работа со хартии од вредност во свое име и за своја сметка или за сметка на своите клиенти.

Обврски се и сите билансни и вонбилансни обврски што се неотповикливи и што се поврзани со одреден трошок, особено обврските од провизиските трансакции, терминските трансакции и издадените гаранции.

Обврските исто така ги вклучуваат сите други очекувани обврски кои не се евидентирани на редовната сметка на брокерската куќа или банката како обврски во евиденцијата на друштвото, но кои може да се јават во текот на 7 дена од денот на изготвување на пресметката.

Во моментот кога се пресметуваат вкупните обврски на брокерската куќа односно банката како обврски се сметаат и обврските кои истата ги има кон клиентите од реализирани купопродажни трансакции по основа на непорамнети трансакции во законскиот рок за порамнување.

Доставување извештаи до Комисијата за износот, видот и одржувањето на ликвидните средства на брокерска куќа односно банка

Член 6

Брокерските куќи односно банките се должни без одлагање во рок од 3 работни дена по истекот на претходниот месец да ја известат Комисијата, за нивото на ликвидни средства со кои требале да располагаат за сите работни денови за изминатиот месец.

Брокерските куќи односно банките се должни да го изготват извештајот во форма ЛИКВ-1 содржан во Прилог - 1 на овој правилник.

Известување до Комисијата за хартии од вредност за неможност за намирување на достасаните тековни обврски на брокерската куќа

Член 7

Доколку брокерската куќа не може да ги намира достасаните тековни обврски должна е веднаш, а најдоцна во рок од 24 часа да ја известат Комисијата за истото.

Известувањето од став (1) на овој член задолжително го опфаќа вкупниот износ на достасаните неплатени обврски на брокерската куќа, поделени на обврски по основ на услуги со хартии од вредност и на други обвр-

ски, наведувајќи ја причината за задоцнувањето во плаќањето и мерките кои брокерската куќа ќе ги преземе за да ја надмине неликвидноста.

Брокерските куќи се должни кон известувањето од став 1 на овој член до Комисијата да ја приложат и пресметката во форма ЛИКВ-2, содржана во Прилог 2 на овој правилник.

Известување до Комисијата за хартии од вредност за неможност за намирување на достасаните тековни обврски на банка членка на Берзата

Член 8

Доколку банка членка на Берзата не може да ги намира достасаните тековни обврски должна е веднаш писмено да ја извести Комисијата за истото.

Известувањето од став (1) на овој член задолжително го опфаќа вкупниот износ на достасаните неплатени обврски на банката поделени на обврски по основ на услуги со хартии од вредност и на други обврски, наведувајќи ја причината за задоцнувањето во плаќањето и мерките кои ќе ги преземе за да ја надмине наведената состојба.

Контрола

Член 9

Комисијата за хартии од вредност врши контрола на износот, видот, одржувањето и начинот на пресметка на ликвидните средства на брокерска куќа и можноста за намирување на достасаните тековни обврски.

Одредбите од став 1 на овој член се однесуваат и на банките овластени учесници на берзата.

Завршни одредби

Член 10

Правилникот влегува во сила со денот на неговото донесување и истиот ќе се применува во рок од 8 дена од неговото објавување во "Службен весник на Република Македонија".

Брокерските куќи се должни да го подготват првиот извештај согласно член 11 на овој правилник, почнувајќи од 1 јуни 2006 година.

Бр. 03-106/5
10 март 2006 година
Скопје

Комисија за хартии од вредност
Претседател,
проф. д-р **Весна Пендовска**, с.р.

ПРИЛОГ - 1:

Упатство за пополнување на ЛИКВ-1 формуларот:

- Во првата колона се внесува датумот на кој се однесуваат податоците
- Во втората колона се внесува дневниот износ на 5% од вкупната задолженост на брокерската куќа пресметана согласно 5 член на овој Правилник
- Во третата колона се внесува апсолутниот износ на ликвидни средства пропишан во член 2 и на овој Правилник
- Во четвртата колона се внесува поголемиот износ на потребни ликвидни средства, поточно поголемиот износ од колона 2 или 3.
- Во петтата колона се внесуваат евентуалните забелешки во врска со податоците од одделен ред
- Во формуларот се внесува датумот кога формуларот е завршен.
- Личноста која е одговорна за комплетирање на формуларот го потпишува формуларот.

ФОРМУЛАР - 1:

ЛИКВ - 1: Ниво на ликвидни средства

Брокерска куќа:

Седиште:

Датум на известување:

Датум	5% од вкупните обврски на брокерска куќа	Ликвидни средства согласно член 4	Потребни ликвидни средства (поголем износ од 2 и 3)	Забелешки
1	2	3	4	5

Датум на комплетирање на извештајот:
За брокерската куќа

Потпис на одговорно лице:

ПРИЛОГ - 2:

Упатство за пополнување на ЛИКВ-2 формуларот-

Во третата колона се внесуваат сметките или листата на одредени ставки за кои брокерските куќи имаат податоци.

Брокерската куќа е должна да ја чува листата на истиот начин како и другата документација. Во согласност со овие сметки и листа Брокерските куќи мора да бидат способни во секое време да ја докажуваат точноста на направената класификацијата по одделни ставки и вредноста на тие ставки.

Во четвртата колона се внесуваат податоци, во согласност со одделните ставки, како што се утврдени во ред 1 до 10 и 12 до 22; во ред 11 се внесува сумата на ставките од 1 до 10; во ред 23 се внесува сумата на ставките 12 до 22 и во ред 24 се внесува показателот на ликвидност според член 2 на овој Правилник.

Во петтата колона се внесуваат евентуални забелешки во врска со податоците од одделен ред.

Во формуларот се внесува датумот кога формуларот е завршен.

Личноста (со име и презиме) која е одговорна за комплетирање на формуларот го потпишува истиот.

ФОРМУЛАР - 2:

ЛИКВ-2: средства и задолженост

Ред број	Ставка	Сметка/ листа	Салдо	Забелешки
1	2	3	4	5
1.	пари во благајната			
2.	салдо на денари на готовински сметки			
3.	салдо на странска валута на готовински сметки			
4.	депозити по видување			
5.	орочени депозити чиј рок достасува во следните три дена			
6.	депозити со отказан рок од три дена			
7.	краткорочни хартии од вредност (согласно член 3 и 4 од Правилникот)			
8.	Обрзници и краткорочни хартии од вредност (согласно член 3 и 4 од Правилникот)			
9.	Неискористени кредити одобрени од банки во РМ Република Македонија, односно банка во земја членка на ЕУ, како и на државите Исланд, Норвешка, Австралија, Јапонија, Канада, Нов Зеланд, Швајцарија и САД.			
10.	побарување за кое е примен доказ за плаќање однапред			
11.	Вкупно од 1 до 10			
12.	достасани обврски од услуги			
13.	достасани обврски од трансакции за своја сметка			
14.	други достасани обврски			
15.	парични обврски од услуги што ќе достасаат за плаќање во рок од 3 дена			
16.	парични обврски од трансакции за своја сметка што ќе достасаат за плаќање во рок од 3 дена			
17.	обврска за испорака на хартии од вредност од услуги што ќе достасаат за плаќање во рок од 3 дена			
18.	обврски за испорака на хартии од вредност од трансакции за своја сметка што ќе достасаат за плаќање во рок од 3 дена			
19.	обврски од работењето што ќе достасаат за плаќање во рок од 3 дена			
20.	обврски од финансирање што ќе достасаат за плаќање во рок од 3 дена			
21.	други обврски кои ќе достасаат за плаќање во рок од 3 дена			
22.	други очекувани обврски на одредениот ден согласно член 5 став 4			
23.	Вкупно од 12 до 22			
24.	Показател на ликвидност 11/23			

Датум на комплетирање на извештајот:

За брокерската куќа

Потпис на одговорно лице:

УСТАВЕН СУД НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 634.

Уставниот суд на Република Македонија, врз основа на членовите 110 и 112 од Уставот на Република Македонија и член 70 од Деловникот на Уставниот суд на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија” бр.70/1992), на седницата одржана на 12 април 2006 година, донесе

О Д Л У К А

1. Се укинуваат член 31 став 1 алинеја 7 и членовите 40, 41, 42, 43, 44, 45, 47 и 48 од Законот за пратениците („Службен весник на Република Македонија” бр. 84/2005).

2. Оваа одлука произведува правно дејство од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија”.

3. Уставниот суд на Република Македонија по повод поднесени иницијативи од Информативниот центар за граѓанско општество - Скопје, преку полномошникот Влатко Илиевски од Скопје, Илија Мавков од Скопје, ВМРО-ДПМНЕ-Скопје, преку полномошникот Горѓи Наумов од Скопје, Демократски сојуз-Скопје, Стамен Филипов од Скопје, Сојузот на борците од Народна ослободителната и антифашистичка војна на Македонија - Скопје, Јонче Цветковски од Скопје, Лигата за демократија - Скопје, Општинскиот одбор на Сојузот на борците од НОВ - Кавадарци, Горѓи Ангелески од Прилеп, Маријан Калиманоски од Скопје, Панче Докузов од Штип и Стојанче Столески од Тетово, со Решение У.бр.191/2005 од 22 февруари 2006 година поведе постапка за оценување на уставноста на членовите означени во точката 1 од оваа одлука од Законот за пратениците.

Собранието на Република Македонија како доносител на Законот за пратеници во определениот рок не достави одговор на наводите на решението за поведување на постапка за оценување на уставноста на оспорените членови.

4. Судот на седницата утврди дека во членот 31 од Законот за пратениците кој е поместен во Глава V точка 4 “Други лични примања и надоместоци на трошоци” пратеникот има право на надоместоци на трошоци кои се однесуваат на превоз до работа и од работа, хранарина, селење од местото на постојано живеалиште во местото каде што ја врши функцијата пратеник, стручно усовршување и образование, погребни трошоци во висина на просекот на двете последни плати на починатиот пратеник, дневница за службено патување во земјата без трошоци за ноќевање до 8% од просечната плата по работник исплатена во стопанството на Република Македонија во претходните три месеци, трошоци за ноќевање кои се признаваат според приложената сметка, освен во хотелите од Де-лукс категорија, дневница за службено патување во странство, надоместок за користење на автомобили во лична сопственост за службени цели во висина од 30% од продажната цена на еден литар гориво, според изминат километар за возилото кое се користи, надоместок за одвоен живот од семејството, кој изнесува 40% од просечната месечна нето плата исплатена во Република Македонија во претходните три месеци и отпремнина при заминување во пензија во износ од три просечни месечни плати, остварени во претходните три месеца.

Во оспорениот член 31 став 1 алинеја 7 од Законот за пратениците е предвиден надоместок на трошоци за присуство на седници на Собранието и на работното тело на Собранието во висина на дневницата утврдена за службени патувања во земјата.

Со Законот за плати и други надоместоци на пратениците во Собранието на Република Македонија и другите избрани и именувани лица во Република Македонија („Службен весник на Социјалистичка Република Македо-

нија” бр.36/1990 и “Службен весник на Република Македонија” бр. 38/1991, 23/1997 и 37/2005) се определени надоместоци за определени материјални трошоци и други примања на носителите на јавни функции.

Оттука, Судот утврди дека, во овој закон се предвидени скоро сите надоместоци на трошоци кои можат да ги примат носителите на јавните функции како и пратениците освен надоместокот за присуство на седница кој со Законот за пратениците е предвиден само за пратениците.

Согласно член 9 од Уставот граѓаните се еднакви пред Уставот и законите.

Во членот 32 став 2 од Уставот е предвидено дека секому под еднакви услови му е достапно секое работно место, а според став 5 на овој член, остварувањето на правата на вработените и нивната положба се уредуваат со закон и со колективни договори.

Согласно член 51 став 1 од Уставот законите мора да бидат во согласност со Уставот, а сите други прописи со Уставот и законите.

Според член 64 од Уставот пратеникот има право на надоместок утврден со закон.

Во Законот за плати и други надоместоци на пратениците во Собранието на Република Македонија и другите избрани и именувани лица во Републиката, кој беше донесен пред Уставот на Република Македонија и кој со одредени измени се уште е во важност, пратеникот за вршење на пратеничката функција имал право на плата доколку бил на постојана работа во Собранието. Доколку, пак, тој не бил на постојана работа во Собранието имал право на надоместок во висина на разликата меѓу платата што ја остварувал од работен однос и полниот износ на плата на пратеник кој бил на постојана работа во Собранието.

Пратеникот кој не остварувал плата во Собранието и не добивал надоместок односно разлика на плата имал право на надоместок во висина од 30% од полниот износ на плата на пратеникот.

Според Изборниот законик („Службен весник на Република Македонија” бр.40/2006), Законот за пратениците и Деловникот на Собранието на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија” бр. 60/2002) функцијата пратеник се врши професионално, пратеникот заснова работен однос и не може да врши каква било друга функција или дејност и за вршење на пратеничката функција пратеникот добива плата.

Во членот 29 од Деловникот е предвидено дека пратеникот има право и должност да присуствува на седницата на Собранието и да учествува во работењето и одлучувањето.

Според член 29 став 3 од Деловникот на пратеникот кој отсутствува најмногу три пати од седница на Собранието, а за тоа не го извести претседателот на Собранието му се одбива 5% од платата за секој ден отсуство.

Од наведеното недвосмислено произлегува дека пратеникот има право и должност да присуствува на седница на Собранието на Република Македонија и на работно тело за што прима плата поради што во конкретниов случај според Судот не може да се најдат аргументи кои би го оправдале овој вид на надоместок кој единствено е предвиден само за пратениците, а не и за другите носители на јавни функции кои исто така учествуваат во работата на органите или телата во кои се избрани, односно имаат ист статус и се корисници на средства од Буџетот.

Оттука, Судот оцени дека одредбата од член 31 став 1 алинеја 7 од Законот не кореспондира, односно не е во согласност со начелото дека секој вработен има право на соодветна заработувачка согласно неговиот придонес во работата, како и со начелото на еднаквост меѓу носителите на јавни функции.

5. Понатаму, Судот утврди во оспорениот член 40 од Законот за пратениците е предвидено дека пратеникот на кого му престанал мандатот може да оствари право

на предвремена старосна пензија ако наполнил 25 години пензиски стаж и 55 години старост (маж) односно 25 години пензиски стаж и 53 години старост (жена).

Доколку во моментот на престанок на мандатот пратеникот нема навршено 25 години пензиски стаж, правото на предвремена старосна пензија може да го оствари кога ќе наврши најмалку 25 години пензиски стаж и 55 години старост (маж), односно 53 години старост (жена).

Во оспорениот член 41 од Законот за пратениците е предвидено дека предвремената старосна пензија од членот 40 на овој закон се утврдува во висина од 80% од просечната плата исплатена на пратеникот во претходните три месеци.

Правото од овој член го имаат и пратениците кои претходно стекнале пензија по друга основа доколку тоа е поповолно за нив.

Во оспорениот член 42 од Законот за пратениците е предвидено дека висината на инвалидската пензија кај пратеникот со загубена работна способност се определува согласно со членот 41 од овој закон, доколку таа е поповолна во однос на пензијата утврдена според Законот за пензиското и инвалидското осигурување.

Во оспорениот член 43 од Законот за пратениците е предвидено дека членовите на семејството на покојниот пратеник имаат право на семејна пензија под услови и на начин утврдени со Законот за пензиското и инвалидското осигурување.

Основица за пресметување на пензијата од ставот 1 на овој член претставува пензијата што покојниот пратеник ја користел или би ја користел според член 41 од овој Закон.

Во оспорениот член 44 од Законот за пратениците е предвидено дека пензијата утврдена со овој закон се усогласува според порастот на платите на пратениците во Собранието.

Во оспорениот член 45 од Законот за пратениците начинот и постапката за остварување на предвремената старосна, инвалидска и семејна пензија се спроведуваат според одредбите од овој закон и Законот за пензиското и инвалидското осигурување.

Пензијата ја пресметува и исплатува Фондот на пензиското и инвалидското осигурување на Македонија во постапка утврдена со Законот за пензиското и инвалидското осигурување.

Средствата потребни за исплата на пензиите остварени според овој закон до денот на исполнувањето на условите утврдени со Законот за пензиското и инвалидското осигурување, како и средствата за разликата меѓу висината на пензијата определена според овој закон и пензијата определена според Законот за пензиското и инвалидското осигурување до исполнување на тие услови се обезбедуваат од Буџетот на Република Македонија.

Од анализата на наведените одредби произлегува дека со нив е утврдено: право на предвремена пензија само за пратениците, односно одредена категорија на носители на јавни функции под услови и висина сосема поинакви од оние кои се уредени во системскиот Закон за пензиското и инвалидското осигурување; право на предвремена пензија да можат да остваруваат и пратениците на кои ќе им престане мандатот тогаш кога ќе ги исполнат условите во поглед на годините на стаж и старост ако во моментот на престанок на мандатот не ги исполнуваат предвидените услови, односно ова право како резервирано право пратеникот ќе може да го оствари и по протек на определен временски период; правото на висината на предвремена пензија да се утврдува во висина од 80% од просечната плата исплатена на пратеникот во претходните три месеци; право на утврдување на пензија во висина од 80% да можат да го остваруваат и пратениците кои претходно оствариле право на пензија по друг основ односно таа пензија да биде коригирана и да изнесува 80% од платата на

пратеникот ако тоа е поповолно за пратеникот; право на висината на инвалидската пензија на пратеникот и семејната пензија на членовите на семејството на починатиот пратеник да се утврдува во висина од 80% како што се утврдува и висината на предвремената старосна пензија на пратеникот; право наведените пензии да се усогласуваат според порастот на платите на пратениците, како и тоа дека средствата потребни за исплата на пензиите остварени според Законот за пратениците до исполнување на условите предвидени со Законот за пензиското и инвалидското осигурување, како и средствата за разликата меѓу висината на пензијата определена според овој закон и определената според Законот за пензиското и инвалидското осигурување да се обезбедуваат од Буџетот на Република Македонија.

За целосно согледување за тоа дали и до кој степен Законот за пратениците отстапува од општите правила утврдени со Законот за пензиското и инвалидското осигурување по однос на утврдувањето на условите за стекнување на пензија и висината на старосната, инвалидската и семејната пензија, Судот ги имаше предвид одредбите од Законот за пензиското и инвалидското осигурување.

Имено, со Законот за пензиското и инвалидското осигурување ("Службен весник на РМ" бр.80/1993, 3/1994, 14/1995, 71/1996, 32/1997, 24/2000, 96/2000, 5/2001, 50/2001, 85/2003, 50/2004, 4/2005, 84/2005 и 101/2005) се уредува системот на задолжителното пензиско и инвалидско осигурување на работниците во работен однос, основите на капиталното финансиско пензиско осигурување, како и посебните услови под кои одделни категории на осигуреници ги остваруваат правата од пензиското и инвалидското осигурување.

Според овој закон осигурениците стекнуваат право на старосна пензија кога ќе наполниат 64 години живот (маж) односно, 62 години живот (жена) и најмалку 15 години стаж (член 17).

Понатаму, во наведениот закон е утврден начинот на стекнување и висината на старосната, инвалидската и семејната пензија, највисокиот и најнискиот износ на старосна пензија, како и начинот на усогласување на видовите пензии.

Воедно, Судот утврди дека во Глава IV од Законот за пензиското и инвалидското осигурување "Стекнување и остварување на правата на определени категории осигуреници под посебни услови" е предвидено дека одредени осигуреници вработени во Министерството за одбрана, Министерството за внатрешни работи, Министерството за правда, Казнено-поправните установи и Воспитно-поправните домови на работни места на кои стајот на осигурување им се смета со зголемено траење со оглед на тежината на работните задачи кои ги извршуваат можат да остварат право на пензија ако имаат најмалку 25 години пензиски стаж од кои 15 години ефективно поминати на работни места за кои стајот на осигурување се смета со зголемено траење и 55, односно 50 години живот ако работниот однос им престане по потреба на службата.

За овие осигуреници старосната пензија е определена и изнесува 62%, односно 65,6% и таа се зголемува за 1,2% односно 1,44% од пензиската основа за секоја година при што таа не може да изнесува повеќе од 80% од пензиската основа (член 94 до 109).

Во член 1 од Уставот, Република Македонија се дефинира како суверена, самостојна, демократска и социјална држава.

Според став 2 на член 2 од Уставот, граѓаните на Република Македонија власта ја остваруваат преку демократски избрани претставници, по пат на референдум и други облици на непосредно изјаснување.

Во членот 8 од Уставот, како темелни вредности на уставниот поредок на Република Македонија, меѓу другото, се утврдени владеењето на правото, политичкиот плурализам и слободните непосредни демократски избори.

Според член 9 од Уставот, граѓаните на Република Македонија се еднакви во слободите и правата независно од полот, расата, бојата на кожата, националното и социјалното потекло, политичкото и верското уверување, имотната и општествена положба. Граѓаните пред Уставот и законите се еднакви.

Според член 32 став 3 од Уставот, секој вработен има право на соодветна заработувачка.

Согласно член 34 од Уставот, граѓаните имаат право на социјална сигурност и социјално осигурување утврдено со закон и со колективен договор, а според член 35 Републиката се грижи за социјалната заштита и социјалната сигурност согласно начелото на социјална праведност.

Непосредните и слободни избори претставуваат непосреден облик на изразување на граѓанскиот суверенитет. Преку изборите граѓаните ги избираат своите претставници во претставничките тела и на тој начин учествуваат во конституирањето на органите на државната власт.

Собранието на Република Македонија е претставнички орган на граѓаните и носител на законодавната власт во Републиката.

Според членот 61 став 2 од Уставот, организацијата и функционирањето на Собранието се уредуваат со Уставот и со Деловникот, а според членот 62 став 5, начинот и условите за избор на пратениците се уредуваат со закон што се донесува со мнозинство гласови од вкупниот број пратеници.

Со Уставот, меѓу другото, е утврдено дека Собранието го сочинуваат од 120 до 140 пратеници кои се избираат на општи, непосредни и слободни избори со тајно гласање, тие не можат да бидат отповикани и се избираат за време од четири години. Пратениците согласно членот 64 од Уставот, уживаат имунитет и пратеникот не може да биде повикан на кривична одговорност или да биде притворен за искажано мислење или за гласање во Собранието, ниту може да биде притворен без одобрување на Собранието, освен ако е затечен во вршење на кривично дело за кое е пропишана казна затвор во траење од најмалку пет години. Собранието, исто така, може да одлучи да се примени имунитет над пратеникот и кога тој самиот не се повикал на него, ако е тоа потребно заради вршење на функцијата пратеник. За време на мандатот пратениците не подлежат на обврска во вооружените сили.

Пратеникот има право на надоместок утврден со закон.

Според членот 65 од Уставот, мандатот на пратеникот ќе му престане кога е осуден за кривично дело за кое е пропишана казна затвор во траење од најмалку пет години. Со одредбата од ставот 4 на овој член од Уставот е предвидено дека на пратеникот може да му биде одземен мандатот кога е осуден за кривично или друго казниво дело што го прави недостоен за вршење на функцијата пратеник, како и за неоправдано отсуство од Собранието повеќе од шест месеци.

Одземањето на мандатот го утврдува Собранието со двотретинско мнозинство гласови од вкупниот број пратеници.

Според членот 66 од Уставот, Собранието е во постојано заседание и работи на седници кои ги свикнува претседателот на Собранието.

Собранието, во рамките на своите надлежности определени во членот 68 од Уставот, има уставотворна и законодавна функција, односно ги донесува и изменува Уставот и законите, ги утврдува јавните давачки, донесува републички буџет и завршна сметка на буџетот, ратификува меѓународни договори, донесува одлука за менување на граници на Републиката, распишува референдум, избира Влада на Република Македонија, избира судии на Уставниот суд на Република Македонија, врши избори, именувања и разрешувања и на дру-

ги носители на јавни и други функции утврдени со Уставот и со закон, врши политичка контрола и надзор над Владата и над другите носители на јавни функции што се одговорни пред Собранието, дава амнестија и врши други работи утврдени со Уставот.

Во член 1 од Изборниот законик е предвидено дека со овој законик се уредуваат начинот, условите и постапката за избор на претседател на Република Македонија, за избор на пратеници во Собранието на Република Македонија, за членови на советите на општините и Советот на град Скопје, за избор на градоначалник на општините и градоначалник на град Скопје, а со Деловникот на Собранието на Република Македонија, покрај тоа што е утврдена организационата и функционалната поставеност на Собранието се уредуваат и прашања кои се однесуваат на правото и должноста на пратеникот да присуствува на седница на Собранието и да учествува во работата на Собранието, правото на формирање на пратенички групи, правото на информирање на пратениците и обезбедување на услови за вршење на функцијата пратеник, право на пратеникот да поставува пратенички прашања, интерпелација, чување на тајна, имунитет на пратеникот, престанување и одземање на мандатот на пратеникот и друго.

Од наведените уставни, законски и деловнички одредби произлегува дека правата на пратениците кои произлегуваат од карактерот на пратеничкиот мандат како слободен мандат може да се групираат во права кои пратеникот ги остварува самостојно преку индивидуална активност и права кои пратеникот ги остварува колективно, а сето тоа заради остварување на надлежноста на Собранието.

Имајќи го предвид изнесеното, неспорно може да се констатира дека содржината на оспорените одредби од членовите 40, 41, 42, 43, 44 и 45 од Законот за пратениците битно отстапува од општо утврдените принципи за остварување на правата од областа на пензиското и инвалидското осигурување.

Неспорно е дека во Законот за пензиското и инвалидското осигурување, исто така, има отстапувања од општите принципи за стекнување на правата од пензиското и инвалидското осигурување за одредени категории на работници и тоа во Министерството за внатрешни работи, Министерството за надворешни работи, Казнено-поправните и Воспитно-поправните домови. Имено, истите можат под поповолни, односно различни услови од општите да остваруваат право на пензија и тоа поради специфичноста, тежината на работното место и условите под кои ги извршуваат работите и работните задачи и обврски.

Оттука, Судот оцени дека оспорените одредби од Законот сами по себе и однапред не може да бидат спротивни на уставниот принцип на еднаквост (член 9 од Уставот на Република Македонија) или принципот владеење на правото (член 8 став 1 алинеја 3 од Уставот), затоа што законодавецот утврдил различни – поповолни услови за предвремената старосна пензија за оваа категорија осигуреници. Меѓутоа, според Судот, вака утврдените услови мора да се засноваат на оправдани причини, да бидат во прифатлив сооднос со општите принципи на регулирање на овие права во оваа област, без основи да не се издвојуваат од групацијата на осигуреници на која и припаѓаат за да не би се довела во прашање одредбата од член 1 од Уставот на Република Македонија со која Република Македонија е дефинирана како демократска и социјална држава што индиректно може да се рефлектира врз останатите уставни принципи еднаквост, владеење на правото и социјална праведност.

Во образложението на Предлогот на законот такви оправдани причини не се дадени па соодветно на тоа, при непостоење на такви причини, се поставува праша-

њето дали статусот, односно правната положба на пратениците која произлегува пред се од Уставот, односно начинот на стекнување на мандатот, правната природа и времетраењето на мандатот, претставничкиот карактер на функцијата, специфичноста на правата, должностите и одговорноста на пратеничката функција, јавноста во работата, ограничениот мандат, неможноста на пратеникот да врши друга професија, должност или профитна дејност и др., може да биде основ, односно причини до степен за отстапување на законодавецот од начелото на еднаквост на правата од областа на пензиското и инвалидското осигурување.

Според Судот, изнесената положба, односно статус на пратеникот во правниот систем на државата не може да бидат оправдани причини или услови за отстапување од општите принципи во оваа област до степен како што тоа е направено во оспорениот закон.

Напротив, со самиот факт што законодавецот утврдил пред се: многу низок минимален број на години на стаж на осигурување и старост за стекнување на поповолна старосна пензија за пратениците наспроти утврдените во општиот закон за пензиското и инвалидското осигурување за сите граѓани, потоа стекнување на право на предвремена старосна пензија не само по основ на вложен труд и години на старост, туку и по основ на пратенички мандат (најмалку 2 години пратенички мандат), утврдување на висината на износот на старосна пензија по поповолни основи од постојаните и слично, за Судот не само што за тоа не постојат оправдани причини, туку еклатантно е дека оспорените одредби отстапуваат од општите принципи и не се приближни ниту на оние со кои законодавецот отстапил од овие принципи предвидувајќи посебни услови за пензионирање на одредена категорија на работници.

Од друга страна, пак, имајќи ја предвид целокупната законска регулатива со која се утврдени прашањата кои се однесуваат на правата и должностите на другите носители на јавни функции, односно избрани или именувани лица во Република Македонија, а за нив не се утврдени вакви права, основано може да се постави прашањето на еднаквоста на носителите на јавни функции. Имено, во конкретниот случај, Судот оцени дека со предвидувањето на поповолни услови само за одредена група на носители на јавни функции кои се во иста општествена положба со останатите носители на јавни функции законодавецот има нееднаков третман што е на штета на оние кои не се опфатени со овој или друг закон.

Правото на еднаквост е еден од темелните правни принципи утврдени во Уставот на Република Македонија. Ова право опфаќа два елемента, и тоа прво, дека сите граѓани имаат право да бидат еднакво третирани пред законите и второ, дека законот еднакво се применува кон сите граѓани од страна на државните органи. Со други зборови, правото на еднаквост пред законот значи заштита на граѓанинот од секаков вид на дискриминација во уживањето на правата, но и во остварувањето на обврските.

Од анализата на наведената уставна одредба произлегува дека уставното начело на еднаквост го обврзува законодавецот во уредувањето на односите начелото на еднаквост да го согледа на конкретен, а не на апстрактен начин преку правилото дека со еднаквите еднакво треба да се постапува, а со нееднаквите нееднакво.

Оттука, имајќи го предвид изнесеното Судот оцени дека со оспорените законски одредби законодавецот утврдил поинакви услови и начин на остварување на предвремена старосна пензија кои во основа не можат да бидат ништо друго освен стекнување на права под привилегирани услови и се однесуваат само на пратениците, а не на сите носители на јавни функции кои се во иста општествена положба или на сите граѓани без

за тоа да постојат оправдани основи, со што законодавецот ги става граѓаните во нееднаква положба, што е во директна спротивност со членот 9 од Уставот на Република Македонија.

6. Судот, исто така, утврди дека во член 47 од наведениот закон е предвидено дека правата утврдени во Глава VI на овој закон им припаѓаат на пратениците кои имаат исполнето најмалку половина мандатен период на пратеник во Собранието сметајќи од денот на верификација на мандатот.

Правото од ставот 1 на овој член им припаѓа на пратениците кои правото на плата по нивно барање во месечен износ го остварувале во Собранието почнувајќи од првиот плуралистички состав на Собранието на независна и самостојна Македонија, како и на пратениците кои професионално ја извршуваат функцијата пратеник.

Според член 48 од наведениот закон, лицата кои ги исполнуваат условите за остварување на правото на пензија утврдено во Глава VI на овој закон, правото на пензија ќе започне да го остваруваат од денот на верификација на мандатот на пратениците кои ќе бидат избрани на првите наредни избори за пратеници во Собранието.

Од анализата на оспорените одредби произлегува дека правата утврдени во Главата VI од Законот за пратениците, а кои се однесуваат на правото на предвремена старосна пензија, висината на предвремената старосна пензија, инвалидската и семејната пензија во висина од 80% од просечната плата на пратеникот исплатена во последните три месеци се протега на: пратениците кои имаат исполнето најмалку половина мандатен период во Собранието, сметајќи од денот на верификација на мандатот како и пратениците кои правото на плата по нивно барање го остварувале во Собранието на Република Македонија почнувајќи од првиот плуралистички состав на Собранието на независна и самостојна Република Македонија.

Според член 52 став 4 од Уставот на Република Македонија законите и другите прописи не можат да имаат повратно дејство, освен по исклучок во случаи кога тоа е поповолно за граѓаните.

Забраната на повратното, односно ретроактивното дејство е принцип со кој се зацврстува правната сигурност на граѓаните и претставува брана од подривање на идејата за владеење на правото.

Оттука, отстапувањето од овој принцип и според Уставот на Република Македонија е допуштено само доколку е во корист на остварување на слободите и правата на граѓаните.

Во конкретниот случај факт е дека Законот има повратно дејство што е поповолно, но само за определена категорија на граѓани-пратениците како носители на јавни функции по основ на нивниот статус.

Со оглед на наведеното, Судот оцени дека оспорените одредби од член 47 и 48 од Законот за пратениците не се во согласност со принципот на забрана на повратното дејство на законите како и со начелото на владеење на правото.

7. Со оглед на изнесеното Судот одлучи како во точката 1 од оваа одлука.

8. Оваа одлука Судот ја донесе во состав од претседателот на Судот Лилјана Ингилизова-Ристова и судиите д-р Трендафил Ивановски, Махмут Јусуфи, Мирјана Лазарова Трајковска, Вера Маркова, Бранко Наумовски, д-р Бајрам Положани, Игор Спироски и д-р Зоран Сулејманов.

У.бр.191/2005
12 април 2006 година на Уставниот суд на Република Скопје

Претседател
Лилјана Ингилизова-Ристова, с.р.

НАРОДНА БАНКА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

635.

Врз основа на член 69 од Законот за Народната банка на Република Македонија („Службен весник на РМ” бр. 3/2002, 51/2003, 85/2003, 40/2004 и 61/2005), член 21 став 2 од Законот за девизно работење („Службен весник на РМ” бр. 34/01, 49/01, 103/01 и 51/03) и точка 7 од Одлуката за условите и начинот на одобрување кредити во девизи и кредити во денари со девизна клаузула меѓу резиденти („Службен весник на РМ” бр. 41/2006), гувернерот на Народна банка на Република Македонија донесе

УПАТСТВО

ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА УСЛОВИТЕ И НАЧИНОТ НА ОДОБРУВАЊЕ КРЕДИТИ ВО ДЕВИЗИ И КРЕДИТИ ВО ДЕНАРИ СО ДЕВИЗНА КЛАУЗУЛА МЕЃУ РЕЗИДЕНТИ

I. ОПШТИ ОДРЕДБИ

1. Со ова Упатство се пропишуваат начинот на пополнување и роковите за доставување на извештаите за кредити одобрени во девизи и кредити одобрени во денари со девизна клаузула меѓу резиденти.

2. За следење на кредитите во девизи и во денари со девизна клаузула, одобрени на резиденти, банката е должна до Народна банка на Република Македонија да ги доставува следните извештаи:

Образец ДК - 1 - Извештај за одобрени кредити во девизи на резиденти во текот на месецот;

Образец КДК - 1 - Извештај за одобрени кредити во денари со девизна клаузула на резиденти во текот на месецот;

Образец ДК - 2 - Извештај за состојбата на кредитите во девизи на резиденти на крајот на месецот;

Образец КДК - 2 - Извештај за состојбата на кредитите во денари со девизна клаузула на резиденти на крајот на месецот.

Обрасците од оваа точка се составен дел на ова Упатство.

3. Кредитот во девизи и кредитот во денари со девизна клаузула се смета за одобрен во моментот кога износот на кредитот е пренесен на посебна сметка на резидентот.

Под кредити во денари со девизна клаузула се подразбираат денарските кредити чија тековна вредност е во директна зависност од односот помеѓу домашната и странска валута, без разлика дали курсирањето се врши редовно, периодично, опциски или слично.

4. За потребите за известување согласно ова Упатство, банката не е должна да ги прикажува кредитите по основ на кредитни картички.

II. ОБРАЗЕЦ ДК - 1

5. Образецот ДК - 1 (Извештај за одобрени кредити во девизи на резиденти во текот на месецот) содржи податоци за кредитите одобрени во девизи на резиденти во текот на месецот за кој се известува. Образецот ДК - 1 се пополнува согласно со следните правила:

а) Во Колоната бр. 1 - „Ред. бр.”, се наведува редниот број на резидентот кому му е одобрен кредитот во девизи.

б) Во Колоната бр. 2 - „Матичен број”, се внесува матичниот број на резидентот.

в) Во Колоната бр. 3 - „Даночен број”, се внесува единствениот даночен број на резидентот. Оваа колона не се пополнува за резидентите-физички лица.

г) Колоната бр. 4 - „Резидент”, ги содржи резидентите на кои банката им одобрила кредит во девизи. За потребите на ова Упатство, резидентите се класифицираат во четири категории: I, II, III и IV категорија резиденти.

Првата категорија резиденти ги вклучува нето-извозниците. Под нето-извозници се подразбираат сите резиденти кои во претходните дванаесет месеци оствариле поголем девизен прилив по основ на остварен извоз, од девизен одлив по основ на остварен увоз, и/или резиденти за кои анализата извршена од страна на банката покажува дека во текот на времетраењето на кредитот ќе остварат поголем девизен прилив од нивните вкупни девизни обврски.

Втората категорија резиденти ги вклучува резидентите кај кои цената на доминантниот производ зависи од движењата на цената на тој производ на светските берзи.

Третата категорија резиденти ги вклучува резидентите - физички лица.

Четвртата категорија резиденти ги вклучува сите останати резиденти на кои банката им одобрила кредити во девизи кои не влегуваат во претходните три категории на резиденти.

д) Колоната бр. 5 - „Категорија на ризик”, ја содржи категоријата на ризик во која е класифициран резидентот, односно одобрениот кредит на резидентот, со примена на критериумите дефинирани во глава II од Одлуката за утврдување на методологијата за класификација на активните билансни и вонбилансни позиции на банките според степенот на нивната ризичност („Службен весник на РМ” бр. 21/2002 - пречистен текст).

ѓ) Во Колоната бр. 6 - „Шифра на валута”, се внесува шифрата на валутата во која му е одобрен кредитот во девизи на резидентот.

е) Во Колоната бр. 7 - „Одобрен износ во девизи”, се внесува износот на одобрениот кредит во девизи на резидентот.

ж) Во Колоната бр. 8 - „Одобрен износ во денари”, се внесува денарската противвредност на одобрениот кредит во девизи. При внесувањето на износот се користи договорениот курс помеѓу банката и резидентот по кој е одобрен кредитот во девизи.

з) Во Колоната бр. 9 - „Курс”, се внесува курсот по кој банката му го одобрува кредитот во девизи на резидентот.

с) Во Колоната бр. 10 - „Намена”, се внесува намената на одобрениот кредит во девизи. При пополнувањето на оваа колона се користат следните две шифри:

ПС - доколку станува збор за одобрен кредит во девизи за плаќање на достасана обврска кон нерезидент;

ПЗ - доколку станува збор за одобрен кредит во девизи за плаќање во земјата.

и) Во Колоната бр. 11 - „Датум на одобрување”, се внесува датумот на одобрување на кредитот во девизи на резидентот, согласно со точка 3 од ова Упатство.

ј) Во Колоната бр. 12 - „Датум на достасување”, се внесува крајниот датум на достасување на одобрениот кредит во девизи.

к) Во Колоната бр. 13 - „Обезбедување”, се дава краток опис на видот на обезбедувањето на кредитот во девизи. Во зависност од видот на обезбедувањето, при пополнување на оваа колона се користи една или повеќе од следните шифри:

- ЗП - залог на подвижни предмети;

- ЗН - залог на недвижни предмети;

- М - меница;

ПО - парично обезбедување;

- БГ - гаранција издадена од банка;

КГ - гаранција издадена од небанкарско правно лице;

- О - останати видови обезбедување.

л) Во Редот бр. I се внесува износот на вкупните одобрени кредити во девизи на првата категорија резиденти (нето-извозници), при што се пополнуваат само колоните број 7 и 8.

љ) Во Редот бр. II се внесува износот на вкупните одобрени кредити во девизи на втората категорија резиденти (кај кои цената на производот зависи од движењата на цената на тој производ на светските берзи), при што се пополнуваат само колоните број 7 и 8.

м) Во Редот бр. III се внесува износот на вкупните одобрени кредити во девизи на третата категорија резиденти (физички лица), при што се пополнуваат само колоните број 7 и 8.

н) Во редот бр. IV се внесува износот на вкупните одобрени кредити во девизи на четвртата категорија резиденти (останати резиденти), при што се пополнуваат само колоните број 7 и 8.

њ) Во Редот V се внесува износот на вкупните одобрени кредити во девизи на резиденти и претставува збир на износите под реден број I, II, III и IV, при што се пополнуваат само колоните број 7 и 8.

III. ОБРАЗЕЦ КДК - 1

6. Образецот КДК - 1 (Извештај за одобрени кредити во денари со девизна клаузула на резиденти во текот на месецот) содржи податоци за кредитите одобрени во денари со девизна клаузула на резиденти во текот на месецот за кој се известува. Образецот КДК - 1 се пополнува согласно со следните правила:

а) Во Колоната бр. 1 - „Ред. бр.“, се наведува редниот број на резидентот на кому му е одобрен кредит во денари со девизна клаузула.

б) Во Колоната бр. 2 - „Матичен број“, се внесува матичниот број на резидентот.

в) Во Колоната бр. 3 - „Даночен број“, се внесува единствениот даночен број на резидентот. Оваа колона не се пополнува за резидентите-физички лица.

г) Колоната бр. 4 - „Резидент“, ги содржи резидентите на кои банката им одобрила кредит во денари со девизна клаузула. За потребите на ова Упатство, резидентите се класифицираат во четири категории: I, II, III и IV категорија резиденти.

Првата категорија резиденти ги вклучува нето-извозниците. Под нето-извозници се подразбираат сите резиденти кои во претходните дванаесет месеци оствариле поголем девизен прилив по основ на остварен извоз, од девизен одлив по основ на остварен увоз, и/или резиденти за кои анализата извршена од страна на банката покажува дека во текот на времетраењето на кредитот ќе остварат поголем девизен прилив од нивните вкупни девизни обврски.

Втората категорија резиденти ги вклучува резидентите кај кои цената на доминантниот производ зависи од движењата на цената на тој производ на светските берзи.

Третата категорија резиденти ги вклучува резидентите - физички лица.

Четвртата категорија резиденти ги вклучува сите останати резиденти на кои банката им одобрила кредити во денари со девизна клаузула кои не влегуваат во претходните три категории резиденти.

д) Колоната бр. 5 - „Категорија на ризик“, ја содржи категоријата на ризик во која е класифициран резидентот, односно одобрениот кредит на резидентот, со примена на критериумите дефинирани во глава II од Одлуката за утврдување на методологијата за класификација на активните билансни и вонбилансни позиции на банките според степенот на нивната ризичност („Службен весник на РМ“ бр. 21/2002 - пречистен текст).

ѓ) Во Колоната бр. 6 - „Шифра на валута“, се внесува шифрата на валутата на девизната клаузула.

е) Во Колоната бр. 7 - „Одобрен износ во денари“, се внесува износот во денари на одобрениот кредит.

ж) Во Колоната бр. 8 - „Датум на одобрување“, се внесува датумот на одобрување на кредитот во денари со девизна клаузула на резидентот, согласно со точка 3 од ова Упатство.

з) Во Колоната бр. 9 - „Датум на достасување“, се внесува крајниот датум на достасување на одобрениот кредит во денари со девизна клаузула.

с) Во Колоната бр. 10 - „Обезбедување“, се дава краток опис на видот на обезбедувањето со кое е покриен кредитот во денари со девизна клаузула. Во зависност од видот на обезбедувањето, при пополнување на оваа колона се користи една или повеќе од следните шифри:

- ЗП - залог на подвижни предмети;
- ЗН - залог на недвижни предмет
- М - меница;
- ПО - парично обезбедување;
- БГ - гаранција издадена од банка;
- КГ - гаранција издадена од небанкарско правно лице;
- О - останати видови обезбедување.

и) Во Редот бр. I се внесува износот на вкупните одобрени кредити во денари со девизна клаузула на првата категорија резиденти (нето-извозници), при што се пополнува само колоната број 7.

ј) Во Редот бр. II се внесува износот на вкупните одобрени кредити во денари со девизна клаузула на втората категорија резиденти (кај кои цената на производот зависи од движењата на цената на тој производ на светските берзи), при што се пополнува само колоната број 7.

к) Во Редот бр. III се внесува износот на вкупните одобрени кредити во денари со девизна клаузула на третата категорија резиденти (физички лица), при што се пополнува само колоната број 7.

л) Во Редот бр. IV се внесува износот на вкупните одобрени кредити во денари со девизна клаузула на четвртата категорија резиденти (останати резиденти), при што се пополнува само колоната број 7.

љ) Во Редот V се внесува износот на вкупните одобрени кредити во денари со девизна клаузула на резиденти и претставува збир на износите под реден број I, II, III и IV, при што се пополнува само колона бр. 7.

IV. ОБРАЗЕЦ ДК - 2

7. Образецот ДК - 2 (Извештај за состојбата на кредитите во девизи на резиденти на крајот на месецот), содржи податоци за состојбата на кредитите во девизи на резиденти на крајот на месецот за кој се известува. Образецот ДК - 2 се пополнува согласно со следните правила:

а) Во Колоната бр. 2 - „Опис“, кредитите во девизи се делат на четири групи според категоријата на резиденти утврдена согласно со критериумите предвидени во точка 5 потточка г) од ова Упатство.

б) Во Колоната бр. 3 - „Кредити за плаќање во странство“, се внесува состојбата на кредитите во девизи за плаќање во странство, на крајот на месецот за кој се известува. Оваа позиција го опфаќа делот од состојбата на сметките од групите 16, 32 и 34 и од сметката 086, кој се однесува на девизни кредити на резиденти за плаќање во странство, како и состојбата на сите други сметки на кои се евидентираат овие девизни кредити.

в) Во Колоната бр. 4 - „Кредити за плаќање во земјата“, се внесува состојбата на кредитите во девизи на крајот на месецот за кој се известува кои се користат во денарска противвредност за плаќање во земјата. Оваа позиција го опфаќа делот од состојбата на сметките од групите 16, 32 и 34 и од сметката 086, кој се однесува на девизни кредити на резиденти кои се користат во денарска противвредност за плаќање во земјата, како и состојбата на сите други сметки на кои се евидентираат овие кредити.

г) Колоната бр. 5 - „Редовни кредити“, претставува збир на делот од износите од колоните број 3 и 4 кој се однесува на редовните кредити во девизи.

д) Колоната бр. 6 - „Нефункционални кредити”, претставува збир на делот од износите од колоните број 3 и 4 кој се однесува на нефункционалните кредити во девизи.

ѓ) Колоната бр. 7 - „Вкупно”, претставува збир на колоните број 3 и 4, односно збир на колоните број 5 и 6.

е) Редот бр. I - „Состојба на кредити во девизи на прва категорија резиденти на крајот на месецот” претставува збир на износот на кредитите во девизи на прва категорија резиденти (нето-извозници) во секоја категорија на ризик одделно.

ж) Редот бр. II - „Состојба на кредитите во девизи на втора категорија резиденти на крајот на месецот”, претставува збир на износот на кредитите во девизи на втора категорија резиденти (кај кои цената на производот зависи од движењата на цената на тој производ на светските берзи) во секоја категорија на ризик одделно.

з) Редот бр. III - „Состојба на кредитите во девизи на трета категорија резиденти на крајот на месецот”, претставува збир на износот на кредитите во девизи на трета категорија резиденти (физички лица) во секоја категорија на ризик одделно.

с) Редот бр. IV - „Состојба на кредитите во девизи на четврта категорија резиденти на крајот на месецот”, претставува збир на износот на кредитите во девизи на четврта категорија резиденти (останати резиденти) во секоја категорија на ризик одделно.

и) Редот бр. V - „Состојба на кредитите во девизи на резиденти на крајот на месецот”, претставува збир на редовите I, II, III и IV.

ј) Во Редот бр. VI - „Наплатени кредити во девизи”, се внесува износот на кредити во девизи на резиденти, кои се наплатени во текот на месецот за кој се известува, при што се пополнуваат само колоните број 5, 6 и 7.

к) Во Редот бр. VII - „Пренесени кредити во девизи”, се внесува износот на кредити на резиденти во девизи кои, во текот на месецот за кој се известува, се пренесени од сметките за редовни на сметките за нефункционални кредити и обратно, при што се пополнуваат само следните колони:

во Колоната бр. 5 - „Редовни кредити”, се внесува износот на кредити во девизи, кои се пренесени од сметките за нефункционални кредити на сметките за редовни кредити;

во Колоната бр. 6 - „Нефункционални кредити”, се внесува износот на кредити во девизи, кои се пренесени од сметките за редовни кредити на сметките за нефункционални кредити.

V. ОБРАЗЕЦ КДК - 2

8. Образецот КДК - 2 (Извештај за состојбата на кредитите во денари со девизна клаузула на резиденти на крајот на месецот), содржи податоци за состојбата на кредитите во денари со девизна клаузула на резиденти на крајот на месецот за кој се известува. Образецот КДК - 2 се пополнува во согласност со следните правила:

а) Во Колоната бр. 2 - „Опис”, кредитите во денари со девизна клаузула се делат на четири групи според категоријата на резиденти, утврдена согласно со критериумите предвидени во точка 6 потточка г) од ова Упатство.

б) Во Колоната бр. 3 - „Редовни кредити”, се внесува состојбата на редовните кредити во денари со девизна клаузула на крајот на месецот за кој се известува. Банката е должна во прилог да достави преглед на сметките на кои ги евидентира редовните кредити во денари со девизна клаузула, заедно со состојбата на овие кредити на секоја сметка одделно.

в) Во Колоната бр. 4 - „Нефункционални кредити”, се внесува состојбата на нефункционалните кредити во денари со девизна клаузула на крајот на месецот за кој се известува. Банката е должна во прилог да достави

преглед на сметките на кои ги евидентира нефункционалните кредити во денари со девизна клаузула, заедно со состојбата на овие кредити на секоја одделна сметка.

г) Колоната бр. 5 - „Вкупно”, претставува збир на износите од колоните 3 и 4.

д) Редот бр. I - „Состојба на кредити во денари со девизна клаузула на прва категорија резиденти на крајот на месецот”, претставува збир на износот на кредитите во денари со девизна клаузула на прва категорија резиденти (нето-извозници), во секоја категорија на ризик одделно.

ѓ) Редот бр. II - „Состојба на кредити во денари со девизна клаузула на втора категорија резиденти на крајот на месецот”, претставува збир на износот на кредитите во денари со девизна клаузула на втора категорија резиденти (кај кои цената на производот зависи од движењата на цената на тој производ на светските берзи), во секоја категорија на ризик одделно.

е) Редот бр. III - „Состојба на кредити во денари со девизна клаузула на трета категорија резиденти на крајот на месецот”, претставува збир на износот на кредитите во денари со девизна клаузула на трета категорија резиденти (физички лица), во секоја категорија на ризик одделно.

ж) Редот бр. IV - „Состојба на кредити во денари со девизна клаузула на четврта категорија резиденти на крајот на месецот”, претставува збир на износот на кредитите во денари со девизна клаузула на четврта категорија резиденти (останати резиденти), во секоја категорија на ризик одделно.

з) Редот бр. V - „Состојба на кредити во денари со девизна клаузула на резиденти на крајот на месецот”, претставува збир на редовите I, II, III и IV.

с) Во Редот бр. VI - „Наплатени кредити во денари со девизна клаузула”, се внесува износот на кредити на резиденти во денари со девизна клаузула, кои се наплатени во текот на месецот за кој се известува.

и) Во Редот бр. VII - „Пренесени кредити во денари со девизна клаузула”, се внесува износот на кредити на резиденти во денари со девизна клаузула кои, во текот на месецот за кој се известува, се пренесени од сметките за редовни на сметките за нефункционални кредити, и обратно, при што се пополнуваат само следните колони:

во Колоната бр. 3 - „Редовни кредити”, се внесува износот на кредити во денари со девизна клаузула кои се пренесени од сметките за нефункционални кредити на сметките за редовни кредити;

во Колоната бр. 4 - „Нефункционални кредити”, се внесува износот на кредити во денари со девизна клаузула кои се пренесени од сметките за редовни кредити на сметките за нефункционални кредити.

VI. ДОСТАВУВАЊЕ НА ОБРАСЦИТЕ ДК - 1, КДК - 1, ДК - 2 и КДК - 2

9. Банката има обврска за доставување на Обрасците ДК - 1, КДК - 1, ДК - 2 и КДК - 2 на месечна основа и тоа во рок од петнаесет дена по истекот на месецот за кој се известува.

10. Банката е должна да го изработи првиот извештај по ова Упатство со состојба на 30.04.2006 година и да го достави до Народна банка на Република Македонија најдоцна до 15.05.2006 година.

VII. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

11. Ова Упатство влегува во сила осум дена по неговото објавување во „Службен весник на Република Македонија”.

12. Со почетокот на примена на ова Упатство, престанува да важи Упатството за спроведување на Одлуката за условите и начинот на склучување на кредитните работи во девизи меѓу резиденти („Службен весник на РМ” бр. 66/2003).

Бр. 2336
18 април 2006 година
Скопје

Гувернер,
м-р **Петар Гошев**, с.р.

ОБРАЗЕЦ ДК - 1

Банка _____

Извештај
за одобрени кредити во девизи на резиденти во текот на месец _____ година

Ред. бр.	Матичен број	Даночен број	Резидент	Кат. риз.	Шифра на валута	Одобрен износ		Курс	Намена	Датум на одобрување	Датум на доставување	Обезбедување
						во девизи (во 000)	во денари (во 000)					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	I-ва категорија резиденти											
1												
2												
3												
4												
....												
	Вкупно одобрени кредити во девизи на прва категорија резиденти					0	0					
	II-ра категорија резиденти											
1												
2												
3												
4												
....												
	Вкупно одобрени кредити во девизи на втора категорија резиденти					0	0					
	III-та категорија резиденти											
1												
2												
3												
4												
....												
	Вкупно одобрени кредити во девизи на трета категорија резиденти					0	0					
	IV-та категорија резиденти											
1												
2												
3												
4												
....												
	Вкупно одобрени кредити во девизи на четврта категорија резиденти					0	0					
	Вкупно одобрени кредити во девизи на резиденти (I+II+III+IV)					0	0					

ОБРАЗЕЦ КДК-1

Банка _____

Извештај
за одобрени кредити во денари со девизна клаузула на резиденти во текот на месец _____ година

Ред. бр.	Матичен број	Даночен број	Резидент	Кат. риз.	Шифра на валута	Одобен износ во 000 денари	Датум на одобрување	Датум на доставување	Обезбедување
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			I-ва категорија резиденти						
1									
2									
3									
4									
....									
			Вкупно одобрени кредити во денари со девизна клаузула на прва категорија резиденти			0			
			II-ра категорија резиденти						
1									
2									
3									
4									
....									
			Вкупно одобрени кредити во денари со девизна клаузула на втора категорија резиденти			0			
			III-та категорија резиденти						
1									
2									
3									
4									
....									
			Вкупно одобрени кредити во денари со девизна клаузула на трета категорија резиденти			0			
			IV-та категорија резиденти						
1									
2									
3									
4									
....									
			Вкупно одобрени кредити во денари со девизна клаузула на четврта категорија резиденти			0			
			Вкупно одобрени кредити во денари со девизна клаузула на резиденти V (I+II+III+IV)			0			

ОБРАЗЕЦ ДК - 2

Банка _____

Извештај
за состојбата на кредитите во девизи на резиденти на крајот на месец _____ година

Ред. бр.	Опис	Кредити за плаќање во странство	Кредити за плаќање во земјата	Редовни кредити	Нефункционални кредити	Вкупно
1	2	3	4	5	6	7=3+4=5+6
	Кредити во девизи на прва категорија резиденти					
1	А					
2	Б					
3	В					
4	Г					
5	Д					
	Состојба на кредити во девизи на прва категорија резиденти на крајот на месецот	0	0	0	0	0
	Кредити во девизи на втора категорија резиденти					
1	А					
2	Б					
3	В					
4	Г					
5	Д					
	Состојба на кредити во девизи на втора категорија резиденти на крајот на месецот	0	0	0	0	0
	Кредити во девизи на трета категорија резиденти					
1	А					
2	Б					
3	В					
4	Г					
5	Д					
	Состојба на кредити во девизи на трета категорија резиденти на крајот на месецот	0	0	0	0	0
	Кредити во девизи на четврта категорија резиденти					
1	А					
2	Б					
3	В					
4	Г					
5	Д					
	Состојба на кредити во девизи на четврта категорија резиденти на крајот на месецот	0	0	0	0	0
	Состојба на кредити во девизи на четврта категорија резиденти на крајот на месецот	0	0	0	0	0
	Состојба на кредитите во девизи на крајот на месецот (I+II+III+IV)	0	0	0	0	0
	Наплатени кредити во девизи					
	Пренесени кредити во девизи					

ОБРАЗЕЦ КДК -2

Банка _____

Извештај
за состојбата на кредити во денари со девизна клаузула на резиденти на крајот на месец _____ година

Ред. бр.	Опис	Редовни кредити	Нефункционални кредити	Вкупно 5=3+4
1	2	3	4	5=3+4
Кредити во денари со девизна клаузула на прва категорија резиденти				
1	A			
2	B			
3	B			
4	Г			
5	Д			
Состојба на кредити во денари со девизна клаузула на прва категорија резиденти на крајот на месецот				
1	Кредити во денари со девизна клаузула на втора категорија резиденти	0	0	0
1	A			
2	B			
3	B			
4	Г			
5	Д			
Состојба на кредити во денари со девизна клаузула на втора категорија резиденти на крајот на месецот				
1	Кредити во денари со девизна клаузула на трета категорија резиденти	0	0	0
1	A			
2	B			
3	B			
4	Г			
5	Д			
Состојба на кредити во денари со девизна клаузула на трета категорија резиденти на крајот на месецот				
1	Кредити во денари со девизна клаузула на четврта категорија резиденти	0	0	0
1	A			
2	B			
3	B			
4	Г			
5	Д			
Состојба на кредити во денари со девизна клаузула на четврта категорија резиденти на крајот на месецот				
IV	Состојба на кредити во денари со девизна клаузула на четврта категорија резиденти на крајот на месецот			
V	Состојба на кредитите во денари со девизна клаузула на крајот на месецот (I+II+III+IV)	0	0	0
VI	Наплатени кредити во денари со девизна клаузула			
VII	Пренесени кредити во денари со девизна клаузула			

во 000 денари



www.slvesnik.com.mk
contact@slvesnik.com.mk

Издавач: ЈП СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА, ц.о.-Скопје
бул. "Партизански одреди" бр. 29, Поштенски фах 51.
Директор и одговорен уредник - Борис Тренески.
Телефони: +389-2-3298-860, 3290-471, 3290-449.
Телефакс: +389-2-3112-267.

Претплатата за 2006 година изнесува 9.200,00 денари.
„Службен весник на Република Македонија“ излегува по потреба.
Рок за рекламации 15 дена.
Жиро-сметка: 300000000188798.
Депонент на Комерцијална банка, АД - Скопје.
Печат: ЦЕТИС ПРИНТ ДООЕЛ увоз-извоз, Скопје.

ISSN 0354-1622



2006052